

Рускиот олигарх Борис Березовски, кој подолго време е прогонуван од страна на официјална Москва, стои на ставот дека демократската револуција, која ги зафати поранешните републики од СССР, наскоро ќе се појави и во Русија. Низ таа епизода досега минаа Грузија и Таџикистан. Березовски проценува дека оваа револуција во Русија нема да биде портокалова, ниту розова, туку крвава доколку Путин не се опамети. Березовски се наоѓа во Велика Британија и тој е еден од најбогатите Руси. Беше во одлични односи со Борис Елцин, а на сегашниот претседател му забележува дека наводно ја дискредитирал идејата за рускиот патриотизам.

Фор анализира на еден по малку зачудувачки начин т.е. како да ја плаши Европа со Русија.

Русија ја гледаат како обновена регионална сила, која ќе сее страв во редовите на новите членки на ЕУ, некогашни членки на Варшавскиот договор. Под притисок на новиот руски империјализам, како што вели Стратфор, ЕУ ќе се подели на два тора - развиени земји кои интеграцијата ја гледаат како шанса за брз стопански развој и група мали држави на кои ќе им биде важна

Пишува:
Мишко ТАЛЕСКИ

НА ПОВИДОК РЕВО


Моќта на Русија не се наоѓа во Кремљ, туку во рацете на гувернерите. Кога само десетмина гувернери би ѝ откажале послушност на Москва, Путин би паднал од власта само за 24 часа. Но, тие нема никогаш да го сторат тоа. Не се осмелуваат на таков чекор бидејќи се плашат за својата иднина и кариера. Руската опозиција проценува дека иницијатор на новите промени ќе биде младината, таа сака револуции, кои можеби нема да траат долго, но ќе бидат крвави. На почетокот на XXI век со иднината на светот се занимаваат многу тимови составени од експерти и стручњаци, кои периодично ги објавуваат своите истражувања и резултати, прогнози и очекувања. Овие футуристички прогнози се во функција на дневната политика, но има и карактеристични случаи, кога тоа се прави без однапред пресметан ефект. Тука се издвојуваат три студии, кои во поглед на Русија не се дотолку песимистички во споредба со иднината на ЕУ која, пак, не е розова.

ФУТУРИСТИЧКИ СТУДИИ И АНАЛИЗИ

Американскиот национален совет за информирање во соработка со ЦИА е преокупиран со ефектите на глобализацијата. Тој објави т.н. Мапа на иднината - извештај во кој се изнесуваатвидувања за светот до крајот на 2020 година. Стручњациите од овој Совет се согласуваат со некои поранешни констатации дека тероризмот ќе ги destabilизира Централна Азија и Кавказ, но проценуваат дека Русија и натаму ќе остане важен фактор на меѓународната политичка арена, со оглед на тоа што има огромни ресурси на нафта и гас. Освен тероризмот, голема слабост за Русија е и лошата здравствена заштита, експлозијата на вирусот СИДА и алар-

мантниот пад на наталитетот. Сепак, и покрај овие слабости, Русија има шанса да ги избира партнерите меѓу ЕУ, САД, Индија и Кина, кои имаа витална улога во меѓународните односи. Американските истражувачи се помалку оптимисти, кога станува збор за положбата на ЕУ во новиот светски поредок, кон крајот на втората деценија од овој век. Глоба-

економската соработка, но поради стравот за националната безбедност ќе му се доверат на Вашингтон со воената опција за интеграција. Истражувачите на Стратфор во своите црни предвидувања одат и чекор натаму и прогнозираат распад на ЕУ. Имено, предвидуваат дека националните држави многу тешко ќе отстапат од националниот суверенитет.



лизацијата станува синоним за американизацијата и со тоа секој ден станува антиевропска. Пред Европа се отвораат два пата - неопходност од реформи на даночниот систем и социјална политика заради интегрирање на емигрантите или подолг период на стопанска стагнација. На Европа ѝ се заканува опасност да заостане во развојот гледано споредбено со Кина и Индија. САД ќе ја изгубат челната позиција во многу области - се вели во т.н. Мапа на иднината. И познатата невладина организација **Страт-**

нитет. Веројатно долго и бавно ќе се преговара за секој европски пропис, кој ќе мора да ги ревидира националните закони и националната политика. Големата слабост на ЕУ се демографските состојби и пензионерскиот систем. Просечната старост за здобивање со пензија во земјите од ЕУ изнесува 59,9 години од животот или три години помала од САД. Првите миграции на работната сила во проширената ЕУ се очекуваат во 2007 година. Во моментот во пораст е невработеноста, а во исто време



"Во моментот на доаѓање на власт постоеше огромно потенцијал на патриотизам, кој тежнееше од Русија да создаде силна империја. Се веруваше дека енергичниот Путин ќе ја оствари таа идеја. Но, тој не продолжи да ја јакне Русија, туку почна да се занимава со поранешните советски држави. Говореше за вертикалата на власта, за владеењето на законите. Зад таквите наратива се криеше непознавање на процесите, кои се случуваат во политичкото секојдневије", анализира Березовски.

ЛУЦИ И РАСПАДИ

се зголемува и бројот на имигрантите од неевропските муслимански земји. Европа сака евтина муслиманска работна сила, но не сака интеграција на нехристијанското население - констатира оваа невладина организација. Таа, пред сè, предвидува политичка криза во земјите од Унијата, а подоцна и економска, која ќе се заврши со излегувањето на Германија и Франција од ЕУ. Практично тоа би значело и крај на проширената ЕУ. Овие американски прогнози за геополитичката иднина на планетата тврдат дека падот на ЕУ е веќе почнат уште минатата година, иако тоа никој во Унијата не го признава. Во тие падови спаѓаат и сè потешкото усвојување на европскиот Устав, како и сè погласните најави за поделба на стара и нова Европа. Сосема различна, пак, е проценката на француското Министерство за одбрана. Французите не го делат мислењето на Американците кога е во прашање перпетивноста на европскиот континент. Главна преокупација на официјален Париз е "одбрана од САД". Во настојувањето да се реши проблемот на потчинување на сојузниците, се разгледува и опцијата за поврзување на европските

сили преку оската Париз - Берлин - Москва.

МЕЃУ ИСТОКОТ И ЗАПАДОТ

По паѓањето на Берлинскиот ѕид, американските конзервативци го славеа падот на комунизмот. Уверени дека нивната победа е целосна, своето оружје го насочија кон други земји од типот на Ирак, Северна Кореја, Авганистан... Меѓу конзервативците преовладуваше претпоставката дека распаѓањето на Советската империја го најави и поразот на марксистичко-ленинистичката идеологија.

Комунизмот во Европа е мртов, но продолжува да се живее со истиот ментален склоп од времето на социјализмот. Повторниот избор на рускиот претседател, Владимир Путин ја открива рачетката авторитарност во Русија. Многумина го поставуваат прашањето дали поранешниот шеф на КГБ повторно настојува да ја воспостави големата руска империја составена од поранешните советски републики? Денес со Белорусија владее моќен сталинист - Александар Лукашенко, кој воспостави еднопарти-

ска полициска држава. Слични политики има и во ред други земји од поранешниот СССР. Во сите тие држави и нации т.н. црвен чувар продолжува со своето надгледување на медиумите, полицијата, војската. Поранешниот комунистички блок денес е поделен на два табора - земји кои ги делат западните морални вредности и оние кои се спротивставуваат на тоа. Таквата поделба јасно се гледа од ставовите на земјите во врска со американскиот напад врз Ирак. Многу земји на т.н. нова Европа - Полска, Чешка, Унгарија, Словачка, Словенија и други, ја поддржаа интервенцијата, додека Русија, Белорусија, Србија, активно се спротивставија на тоа (пред сè, тоа се земјите кои во минатата деценија го снабдуваат режимот на Садам Хусеин со конвенционално оружје). Во Источна Европа, цртите на расколот ја раздвојуваат словенската цивилизација од западноевропската. Дали со тоа се враќа на сцена старата поделба меѓу австроунгарското царство и царска Русија? Цивилизациониот јаз денес добива еден модерен имиџ - демократскиот капитализам против авторитарното словенство. Прозападно ориентираните држави настојуваат да бидат наклонети кон реформите и се нетрпеливи да влезат во НАТО и во ЕУ. На другата страна, пак, се тврдокорните славофили кои имаат антиамериканска кампања и тежнеат на враќање на прокомунистичките и просоцијалистичките состојби. Кој блок ќе победи? Поделбата на Европа на стара и нова е сè поинтересно прашање, кое се разгледува кај сериозните и компетентните аналитичари и геостратези. Западот сè подлабоко настојува да се инфилтрира кај балканските и централноазиските земји за да го спречи проистичното поврзување, да го спречи враќањето на старите комунистички структури и да воведо вистински демократски реформи. Поделби или обединувања, нови империи или светот како глобално село? На овие прашања допрва следуваат вистинските одговори и вистинските анализи.

DA ADNAN REISEN
STUTTGART

ADNAN D.o.o. Lazani
Tel.: 048 / 473 315
Mob. 070 / 711 788

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
e-mail: dautoski@web.de

Direktor Alija Dautoski

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH

FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO

↓ VERBINDUNG MIT SPOJUVANJE SO ↓
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

BALI D.o.o Struga
Mob. 070 / 247 920
0173 / 9410324

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 7693

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA

Informacii i rezervacii od 900 do 2100 časot